

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Конче**

I.1.2) Адреса: **Конче**

I.1.3) Град и поштенски код: **Конче 2424**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Тинка Ангелова**, адреса на е-пошта: **opstina.konce@mt.net.mk** телефон/факс: **032630325/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---|-------|
| Набавка на прехранбени продукти | 55000000-0 | Стоки | Набавки од мала вредност | 230.000,00 ден. | Февруари | Набавка на прехранбени продукти | |
| Набавка на угостителски услуги | 55000000-0 | Стоки | Набавки од мала вредност | 350.000,00 ден. | Февруари | Набавка на угостителски услуги | |
| Набавка на гориво за службени возила на општина Конче | 09000000-3 | Стоки | Набавки од мала вредност | 381.350,00 ден. | Февруари | Набавка на гориво за службени возила на општина Конче за 2022 година | |
| Набавка на трафостаница за пумпна станица за с.Габревци, општина Конче | 09000000-3 | Стоки | Набавки од мала вредност | 420.000,00 ден. | Април | Набавка на трафостаница за пумпна станица за с.Габревци, општина Конче | |
| Изработка на урбанистички план вон населено место(Индустриска зона)Ракитец, општина Конче | 71000000-8 | Стоки | Поедноставена отворена постапка | 1.000.000,00 ден. | Јуни | Изработка на урбанистички план вон населено место(Индустриска зона)Ракитец, општина Конче | |
| Набавка на огревно дрво | 09000000-3 | Стоки | Набавки од мала вредност | 214.000,00 ден. | Јули | Набавка на огревно дрво за потребите на општина Конче | |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--|-------|
| Изработка на проектна документација | 71000000-8 | Услуги | Поедноставена отворена постапка | 2.550.000,00 ден. | Јануари | | |
| Агенциски услуги за привремени вработувања | 75000000-6 | Услуги | Поедноставена отворена постапка | 2.542.380,00 ден. | Февруари | | |
| Набавка на мобилна телефонија | 32000000-3 | Услуги | Поедноставена отворена постапка | 735.000,00 ден. | Февруари | Набавка на мобилна телефонија 2022-2023 | |
| Геодетски услуги | 65000000-3 71000000-8 | Услуги | Поедноставена отворена постапка | 840.000,00 ден. | Февруари | Геодетски услуги за потребите на општина Конче | |
| Одржување на службени возила за потребите на општина Конче | 50000000-5 | Услуги | Набавки од мала вредност | 200.000,00 ден. | Март | Одржување на службени возила за потребите на општина Конче | |
| Стручен надзор на инфраструктурни и други објекти | 71000000-8 | Услуги | Набавки од мала вредност | 627.120,00 ден. | Април | Стручен надзор на инфраструктурни и други објекти за 2022 год. | |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--|-------|
| Реконструкција на дом на културата во с.Ракитец , општина Конче | 45000000-7 | Работи | Набавки од мала вредност | 350.000,00 ден. | Јануари | | |
| Поставување на сообраќана сигнализација на локални патишта во општина Конче | 44000000-0 | Работи | Набавки од мала вредност | 339.000,00 ден. | Јануари | Поставување на сообраќана сигнализација на локални патишта во општина Конче | |
| Уредување на јавни површини - тротоари , пешачки патеки , паркови и др. | 45000000-7 | Работи | Поедноставена отворена постапка | 5.075.000,00 ден. | Февруари | Уредување на јавни површини - тротоари , пешачки патеки , паркови и др. во општина Конче | |
| Реконструкција на резервоар,изградба на пумпна станица,водомерна шахта и електрика на систем за водоснабдување за с.Габревци | 45000000-7 | Работи | Поедноставена отворена постапка | 1.989.830,00 ден. | Март | Реконструкција на резервоар,изградба на пумпна станица,водомерна шахта и електрика на систем за водоснабдување за с.Габревци | |
| Изградба на инфраструктура до пристап до земјоделско земјиште | 45000000-7 | Работи | Поедноставена отворена постапка | 848.000,00 ден. | Март | Изградба на инфраструктура до пристап до земјоделско | |

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Проценета вредност | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--|-------|
| | | | | | | земјиште во општина Конче | |
| Изградба на улици 1,2,3 и 4 во с.Конче , општина Конче | 45000000-7 | Работи | Поедноставена отворена постапка | 3.907.052,00 ден. | Април | Изградба на улици 1,2,3 и 4 во с.Конче , општина Конче | |

Датум на првична објава на ЕСЈН **26.01.2022**

Датум на објава на верзија **27.01.2022 08:09**